



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА КРУШЕВО

26.07.2021 год.

Бр.ХІ

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 и член 62 став 4 од Законот за локална самоуправа („Сл.весник на Р.Македонија” бр.5/2002) и член 62 став 1 точка 3, член 68 и 97 од Статутот на Општина Крушево („Сл.гласник на Општина Крушево” бр.1/2007; 16/2014; 7/19 и 7/20), Градоначалникот на Општина Крушево донесе:

ЗАКЛУЧОК **за објавување на актиите донесени** **на 73-та седница** **на Советот на Општина Крушево** **одржана на ден 26.07.2021 год.**

1. **СЕ ОБЈАВУВААТ** актите донесени на 73-та седница на Советот на Општина Крушево, одржана на 26.07.2021 година.

2. Актите на Советот на Општина Крушево да се објават во Службен гласник на Општина Крушево.

3. Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во службен гласник на Општина Крушево.

Бр.09-876/1 од 26.07.2021 г. Крушево
Градоначалник на Општина Крушево
м-р Томе Христоски, с.р.

Врз основа на член 22-а од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Р.М 61/2004; 96/2004;67/2007;156/2009;47/2011;192/2015;209/2018 „Сл.весник на Р.С.М.” бр.244/2019 и 77/2021), член 36 став 1 точка 10 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на РМ” бр.5/2002) и член 21 став 1 точка 38 од Статутот на Општина Крушево („Службен гласник на Општина Крушево“ бр. 1/2007;16/2014;7/2019 и 7/2020), а по предлог на Градоначалникот, Советот на Општина Крушево на 73-та седницата одржана на 26.07.2021 година, донесе:

ОДЛУКА

За префрлување на вишок на средства од сметката за блок дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Крушево за 2021 година

Член 1

Со оваа Одлука се одобрува префрлување на вишок на средства од Сметката за Наменски дотации 740014057693018 на Сметката на Основниот Буџет на Општина Крушево 740014057663016 за 2021 година.

Член 2

Општина Крушево по Годишна сметка за фискална 2020 година има остварено вишоци на средства на Сметката за Наменски дотации 740014057693018 – Општина Крушево.

Вишокот на средства на Сметката за Наменска дотација, намален за неизмирени обврски по Годишна сметка за 2020 година на единките корисници на Буџетот во програма Н2-Средно образование е во вкупен износ од 1.000.000,00 денари.

Средствата во висина од 1.000.000,00 денари се префрлуваат на сметката на Основниот Буџет на Општина Крушево 740014057663016 за 2021 година и истите ќе се користат за финансирање на тековно-оперативните и капитални трошоци во програмата Н1-Основно образование.

Член 3

Средствата наведени во став 2 од член 2, во износ од 1.000.000,00 денари ќе се користат за финансирање на тековно-оперативните и капитални трошоци во програмата Н1-Основно образование.

Член 4

По добивање на согласност на оваа Одлука од страна на Влада на Република Северна Македонија, средствата кои се предвидени за таа намена ќе бидат најпрво планирани во соодветни програми по области, а потоа ќе се опфатат во Измените и дополнувањата на Буџетот на Општина Крушево за 2021 година.

Член 5

Одлуката влегува во сила со објавувањето во „Службен гласник на Општина Крушево“.

Бр.08-872/3 од 26.07.2021 година.

Претседател на Совет на Општина Крушево
Тома Петроски, с.р. Крушево.

С О Д Р Ж И Н А

Ре. бр.	стр.
1. Заклучок за објавување на актите донесени на 73-та седница на Советот на Општина Крушево	1
2. Одлука за префрлање на вишок на средства од сметката на блок-дотации на сметката на основниот Буџет на Општина Крушево за 2021 година	1

Редакциски одбор на Општина Крушево.